




## Дневна хемеротека за 01.03.2016г.

### ТВМ - [Управувањето со отпадот на општината-најдискутирана тема од советниците на денешната седница](#)



#### УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ НА ОПШТИНАТА- НАЈДИСКУТИРАНА ТЕМА ОД СОВЕТНИЦИТЕ НА ДЕНЕШНАТА СЕДНИЦА

Written by Мишел Наумоски.

Програмата за управување со отпад на општина Охрид за 2016та година се чини беше точката која побуди најсериозен интерес и најопширна дискусија помеѓу градските советници на денешната 51 седница на Советот на општина Охрид. Немањето на регионална депонија што за жал постои веќе како децениски проблем на општината, како и дискусијата околу тоа дали на депонијата во Мауцкер сеуште се одлага отпад и дали е тоа само градежен или таму се одлага и комунален отпад беа само дел од темите кои ги покрена токму оваа предлог одлука која не доби зелено светло од градскиот совет. За опозицијата прејак е терминот програма за управување со отпад бидејќи според нив, недостатокот на регионалната депонија претполага дека ваквата програма не може да биде именувана како таква.

„Суштинското прашање во оваа програма е што тоа е програма само за одлагање на отпад, а не и онаа програма која треба да биде за управување со отпад. Жално е што оваа локална самоуправа, во текот на овие три години на нивно владеење не најде начин да го третира отпадот како еден значаен ресурс, и со тој ресурс да ги подобри приходите кои ќе се остваруваат во буџетот на општина Охрид. Покрај тоа што немаме ни една квалитетна програма во која што депонијата ќе биде претворена во една бизнис единица, во која што отпадот ќе се преработува и ќе добиваме финални продукти од тој отпад.“-вели Јован Стојаноски-координатор на советничка група на СДСМ.



Според секретарот на општината, Димитар Спасески, опозицијата ги извртува тезите бидејќи според него, токму во времето на претходното раководство на локалната и ЈП „Комуналец“ била создадена депонијата во Мауцкер. Спасески вели дека локалната и тоа како презема мерки во насока на конечна изградба на регионалната депонија која би функционирала во нашиот југозападен плански регион.



„Уште од самиот почеток во областа на управувањето со отпад има донесено неколку значајни мерки и активности и од тој аспект тврдењата на опозицијата дека се работи за обичен лист хартија наречена програма навистина не држат затоа што непосредно по преземањето на локалната самоуправа, оваа локална самоуправа донесе одлука за приклучување кон иницијативата за изградба на регионални депонии, тоа иако требало претходно да се направи, не било направено. Понатаму оваа локална самоуправа изврши комплетна

забрана за депонирање на ѓубре на тој дел, иако се обидуваат да ги извртат тезите, сепак тоа кај граѓаните и во јавноста не поминува од едноставна причина што ова раководство на Комуналец навистина презема мерки за заштита на депонијата од фрлање ѓубре.“-рече Спасески.

Точка на дневен ред на денешната седница беше и програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016та година. При дискутирањето на оваа предлог одлука, советниците од опозицијата изнесоа тврдења дека еден од клучните аспекти на ваквата програма, а кој се однесува на хигиената во училиштата во градов не е на задоволително ниво.

„Не е донесена во разговор со пошироката стручна заедница но и во неа не се предвидени голем број на мерки кои што пред се ќе значат заштита на децата во основните и средните училишта на територијата на општина Охрид. Ние сето тоа го напоменувавме, меѓутоа и во овој момент, и во овој случај немавме разбирање од страна на другите советници, така да оваа програма е реализирана. Меѓутоа незадоволството на граѓаните кои секојдневно го рефлектираат и изразуваат и во нашата партија и во секојдневните разговори, е дека хигиената во училиштата не е на задоволително ниво, тоа е дефинитивно.“-изјави координаторот на советничката група на СДСМ, Јован Стојаноски.





Секретарот на општината пак смета дека сите вклучени во образовниот процес водат сметка за хигиената во училиштата, како и тоа дека на оваа тема често се разговара и во рамки на активот на директори.



„Навистина јас и при самото изнесување на самото тоа тврдење излегов на говорницата и тоа и во оваа прилика ќе го демантирам. Навистина во рамки и на основните и на средните училишта во Охрид има услови за одржување на наставата, со тоа што можам да потврдам дека хигиената е на високо ниво, секогаш има простор да се работи на унапредување на тој процес. Директорите се посветени на тоа, самиот наставен кадар е посветен на тоа, и од тој аспект јас не гледам никакви причини за таквото тврдење. Тоа

за мене е едноставно паушално тврдење и без соодветни факти и аргументи.“ -вели Спасески.

Оваа програма беше усвоена, исто како и предлог одлуката за измени и дополнувања на програмата за уредување на градежно земјиште, предлог одлуката за одредување локации за подземните контејнери. Зелено светло доби и правилникот за давање дополнителни услуги на територијалната противпожарна единица, како и точката за измени и дополнувања на програмата за поставување на урбана опрема. Во рамки на денешната седница, воедно беа изгласани и 69 точки кои се однесуваа на легализација на бесправно изградени објекти.

## **Вест - Ниту централната ниту локалната власт доволно се грижи за губрето**

Нема соодветен третман на цврстиот комунален отпад во целата земја, затајуваат и контролните функции на државата за да се намали количеството создаден отпад...



## Репортер - [Новиот каменолом отвори жестока расправа во битолскиот општински Совет](#)



### Новиот каменолом отвори жестока расправа во битолскиот општински Совет

Новиот рудник за експлоатација на минерали, каменоломот покрај Битола, денеска предизвика жестока расправа во битолскиот општински Совет, особено на темата како тој ќе влијае врз животната средина во градот и во регионот.

Опозицијата пред две недели откри дека во местото Билбил Камен, во близина на Битола, веднаш над населбата Довлеџик, се отвара нов каменолом, за што побара од власта анализа дали предходно се направени сите потребни истражувања како новиот рудник ќе влијае врз и онака загадениот воздух во градот.

Советниците од СДСМ денеска побараа да запре постапката за отворање на овој каменолом сè додека Советот на општина Битола и јавноста не се информираат за резултатите од истражувањата за последиците врз здравјето на граѓаните од неговата работа.

Исто така, побараа и спроведување јавна анкета, на која граѓаните на Битола ќе го искажат своето мислење.

– Какви последици по здравјето на граѓаните на Битола ќе има отворањето на овој рудник ако се знае дека е во непосредна близина на населбата Довлеџик и на Брусничка Населба? Какво влијание ќе има врз зголемување на бројката на заболени луѓе од респираторни болести? Дали Општина Битола и службите надлежни за следење и за заштита на човековата околина секогаш потфрлуваат и последни ги дознаваат информациите или тоа се намерни пропусти? Очигледно, ДПМНЕ, општинската администрација предводена од ДПМНЕ и градоначалникот од редовите на ДПМНЕ продолжуваат за свои лични и партиски бизнис-интереси да го загрозуваат здравјето на граѓаните – рече советникот во Општина Битола од редовите на СДСМ, Горан Козаров.

Советничката од власта, Олга Лозановска, пак, побара информација од Советот бидејќи многу граѓани ја прашувале за работата на каменоломот и дали има елаборат за заштита на животната средина и колку тој ќе влијае врз загадувањето на воздухот во градот.

Каменоломот е отворен со дозвола за експлоатација и со договор за концесија издадени од Министерството за економија. Оваа концесија е издадена за времетраење од 30 години./извор Мета



## Lajm - Po kthehn retë e zeza të kancerit, Tetova mobilizohet tu “thyejë hundët” fajtorëve

**lajm** E MARTË, 1 MARS 2016 [www.lajmpress.com](http://www.lajmpress.com) Maqedoni **5**

**PARALAJMËROHET RIHAPJE E “JUGOHROMIT”**

### Po kthehen retë e zeza të kancerit, Tetova mobilizohet tu “thyejë hundët” fajtorëve

**“Si do vijjnë të na i kërkojnë votat në vendbanimet ku na helmojnë, dhe më e rëndësishmja, si do i presim ne? Që ata janë të pafytyrë - kjo dihet botërisht, por a do jemi ne që do ju ‘thyejmë hundët’ apo do bëhemi se nuk shohim?!”, ka pyetur Arianit Xhaferi**



Tetovë, 29 shkurt - Pas informacioneve për rihapjen e kombinatit Jugohrom sipas paralajmërimit edhe nga vetë udhëheqësia e këtij kombinati, Lëvizja “Nëna dhe fëmija” ka shpehur indinjatë të thellë rreth këtij vendimi duke e pasur parasysh që kjo fabrikë do të rihapet pa instalimin e filtrave ekologjik të shumëpritur, me çka do të parandalohet emetimi i pluhurit në sasi deri në 30 ton në ditë, në nënqiellin Tetovar. Me matjet e bëra nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor gjatë muajve janar dhe shkurt, përfundimisht u pa që Tetova ka ajër më të pastër për rreth 40%. Kjo përbën një provokim të rëndë që i bëhet qytetit të Tetovës, ku abonimi për ditë me ajër më të pastër po skadon me 1 mars. U bëjmë thirrje autoriteteve shtetërore që mos lejojnë rihapjen e këtij helmuesi pa mos i plotësuar standardet ekologjike, në të kundërtën ato do të bartin përgjegjësitë ligjore për pasojat e shkaktuara. Ne nënat duam që fëmijet tanë të rriten në ambient të pastër, në ambiente me gjelbërime, në shkolla e spitale me kushte normale, në rrugë pa pluhur e me transport publik. Organet shtetërore në vend që të angazhohen për një mirëqenie të qytetarëve, ata na shpifin probleme të paqena, keqpërdorin simbolet etnike e fetare për ta defokusuar opinionin nga problemet e përditshme dhe paafësinë e tyre për ti zgjidhur ato. Në këtë kontekst shtrojmë pyetje edhe komunës së Tetovës, a do të thotë që do i mbyllni shkollat përsëri tani kur ndotja do të arrijë nivelet alarmante, në pamundësi për të detyruar ndotësin kryesor të instalojë filtrate ekologjik duke e ditur që puna e kombinatit Jugohrom pa filtrat e duhur do e ndikojë dukshëm cilësinë e ajrit që ne thithim. Çdo masë që po ndërmerret përsëri dëmton qytetarët në një mënyrë apo tjetër mirëpo kurrë nuk u ndërmorrë asgjë në adresë të fajtorëve që po e shkaktojnë ndotjen në Tetovë andaj iritimi jonë si nëna dhe si qytetare të komunës së Tetovës nuk na lejon të qëndrojmë indiferent dhe symbolullur ndaj padrejtësisë më të madhe që na bëhet, me cenim të së drejtës për ajër të pastër. Qëndrimet tona si dhe reagimi ynë është i mbështetur fuqishëm nga qytetarët e komunës tone, të dhëna të bazuara në anketimin që po realizohet nga Lëvizja Nëna dhe fëmija me opinionin publik, rezultatet e së cilës do të publikohen në tërësi, pasi anketimi të shpallet i mbyllur. Ka reaguar edhe anëtari i Lëvizjes Eco Guerilla, Arianit Xhaferi. “Qeveria e Maqedonisë (si duket) ka vendosur të na e rikthejë helmin e Jugohromit dhe të na ndëshkojë në mënyrë kolektive gjithë neve që jetojmë në fushën e Pollogut. Sikur të kishim përfaqësues në kuvend e në qeveri këto gjëra s’do ndodhnin por ata që i kemi votuar ne përfaqësojnë interesin e xhepave të tyre dhe programin e DPMNE-së. Nuk na konsiderojnë për njerëz por si makina votimi. Mbulojnë dëshitimet me statuja, me kryqe e shqiponja...”, ka shkruar Xhaferi. “Si do vijjnë të na i kërkojnë votat në vendbanimet ku na helmojnë, dhe më e rëndësishmja, si do i presim ne? Që ata janë të pafytyrë - kjo dihet botërisht, por a do jemi ne që do ju ‘thyejmë hundët’ apo do bëhemi se nuk shohim?!”, ka pyetur Xhaferi. (a.m.)



## Tetova Sot - Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” reagon pas paralajmërimeve për hapjen e “Jugohrom”-it



### Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” reagon pas paralajmërimeve për hapjen e “Jugohrom”-it



in Maqedoni 29/02/2016

Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” përmes një komunikate për media ka reaguar ndak paralajmërimeve se do të hapet përsëri fabrika “Jugohrom”. Nga kjo lëvizje shprehin indinjatë të thellë rreth këtij vendimi duke e pasur parasysh që kjo fabrikë do të rihapet pa instalimin e filtrave ekologjik të shumëpritur, me çka do të parandalohej emetimi i pluhurit në sasi deri në 30 ton në ditë, në nënqiellin e Tetovës.

Më poshtë lexojeni të plotë deklaratën:

Pas informacioneve për rihapjen e kombinatit Jugohrom sipas paralajmërimit edhe nga vetë udhëheqësia e këtij kombinati, Lëvizja “Nëna dhe Fëmija” ka shprehur indinjatë të thellë rreth këtij vendimi duke e pasur parasysh që kjo fabrikë do të rihapet pa instalimin e filtrave ekologjik të shumëpritur, me çka do të parandalohej emetimi i pluhurit në sasi deri në 30 ton në ditë, në nënqiellin Tetovar.

Me matjet e bëra nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor gjatë muajve janar dhe shkurt, përfundimisht u pa që Tetova ka ajër më të pastër për rreth 40%. Kjo përbën një provokim të rëndë që i bëhet qytetit të Tetovës, ku abonimi për ditë me ajër më të pastër po skadon me 1 mars. U bëjmë thirrje autoriteteve shtetërore që mos lejojnë rihapjen e këtij helmuesi pa mos i plotësuar standardet ekologjike, në të kundërtën ato do të bartin përgjegjësitë ligjore për pasojat e shkaktuara. Ne nënat duam që fëmijet tanë të rriten në ambient të pastër, në ambiente me gjelbërime, në shkolla e spitale me kushte normale, në rrugë pa pluhur e me transport publik. Organet shtetërore në vend që të angazhohen për një mirëqenie të qytetarëve, ata na shpifin probleme të paqena, keqpërdorin simbolet etnike e fetare për ta defokusuar opinionin nga problemet e përditshme dhe paaftësinë e tyre për ti zgjidhur ato. Në këtë kontekst shtrojmë pyetje edhe komunës së Tetovës, a do të thotë që do i mbyllni shkollat përsëri tani kur ndotja do të arrijë nivelet alarmante, në pamundësi për të detyruar ndotësin kryesor të instalojë filtrate ekologjik, duke e ditur që puna e kombinatit Jugohrom pa filtrat e duhur do e ndikojë dukshëm cilësinë e ajrit që ne thithim. Çdo masë që po ndërmerret përsëri dëmton qytetarët në një mënyrë apo tjetër mirëpo kurrë nuk u ndërmerret asgjë në adresë të fajtorëve që po e shkaktojnë ndotjen në Tetovë andaj iritimi jonë si nëna dhe si qytetare të komunës së Tetovës nuk na lejon të qëndrojmë indiferent dhe symbullur ndaj padrejtësisë më të madhe që na bëhet, me cenim të së drejtës për ajër të pastër.

Qëndrimet tona si dhe reagimi ynë është i mbështetur fuqishëm nga qytetarët e komunës tone, të dhëna të bazuara në anketimin që po realizohet nga Lëvizja Nëna dhe fëmija me opinionin publik, rezultatet e së cilës do të publikohen në tërësi, pasi anketimi të shpallet i mbyllur..

***\*Пресеког на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот. Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.***



## Almakos - [\(VIDEO\) PRITET RIHAPJA E "JUGOHROM"-IT, REVOLTOHEN TETOVARËT](#)

  
almakos

### VIDEO) PRITET RIHAPJA E "JUGOHROM"-IT, REVOLTOHEN TETOVARËT

29.02.2016



Shpërndaje në Facebook



Cicëroje në Twitter



Sonte skadon periudha deri kur kombinati "Jugohrom" kishte ndërprerë prodhimin. Në vendimin e fundit u tha që furrat do të rindizen më 1 mars dhe se në ndërkohë do të punohet në vendosjen e filtrave dhe plotësimin e standardeve ekologjike. Por, nga shoqatat ekologjike nga Tetova thonë se deri më tani nuk kanë marrë asnjë njoftim për vendosjen e filtrave, ndërsa rindezja e furrave të "Jugohrom"-it i ka irrituar këto shoqata dhe banorët e Tetovës. Ngadhnjim Mehmeti nga Shoqata Ekoguerilla, thotë se pushimi dymujor dëshmoi se



ndotësi më i madh i ajrit në Tetovë dhe rrethinë ka qenë pikërisht "Jugohromi".

"Shumë qytetarë të Tetovës dhe organizatën tonë kanë krijuar një mllef të paparë dhe kjo nga ana jonë konsiderohet si një provokim i radhës nga ana e Qeverisë e cila po e tooleron këtë ndotës. Ajo që ne duam të themi për qytetarët i bie që po ta konvertojmë në numra, nëse para kësaj kohe çdo muaj 10 persona kanë vdekur nga pasojat e ndotjes dhe tani këta duan ta rikthejnë që përsëri të vdesin edhe katër veta të tjerë", thotë Ngadhujim Mehmeti nga Shoqata Ekoguerilla.

Ndërkohë edhe nga Lëvizja "Nëna dhe Fëmija", ju kanë bërë thirrje autoriteteve shtetërore që mos lejojnë rihapjen e këtij helmuesi pa mos i plotësuar standardet ekologjike.

"Organet shtetërore në vend që të angazhohen për një mirëqenie të qytetarëve, ata na shpifin probleme të paqena, keqpërdorin simbolet etnike e fetare për ta defokusuar opinionin nga problemet e përditshme dhe paaftësinë e tyre për ti zgjidhur ato. Në këtë kontekst shtrojmë pyetje edhe komunës së Tetovës, a do të thotë që do i mbyllni shkollat përsëri tani kur ndotja do të arrijë nivelet alarmante, në pamundësi për të detyruar ndotësin kryesor të instalojë filtrate ekologjik", thuhet në reagimin e lëvizjes "Nëna dhe Fëmija".

Nga kjo lëvizje thonë se gjatë kësaj periudhe kanë realizuar edhe një anketë online prej ku kanë marrë mbështetje të madhe nga qytetarët e Tetovës për veprimet e mëtejme kundër ndotjes së ajrit dhe fabrikës së "Jugohrom"-it që e vlerësojnë si ndotës më të madh.